

Правилник за возни линии, возен ред и вредност на билет за линиски превоз на патници

1. Возните линии, возниот ред и вредноста на билетот се донесени и усвоени од страна на Советите на трите општини со Финансискиот план за работа на претпријатието за 2023 година, архивски бр.05-12 од 15.12.2022 година.

Линија бр. 1 Меѓуопштинска линија Битола- Долна Чарлија

Време на поаѓање					км	Станица	Време на враќање				
1	1.2	2	3	4			1	1.2	2	3	4
5:15	6:30	12:00	13:45	19:45	0	Битола	6:25	7:50	13:05	14:55	20:55
5:35	6:50	12:20	14:05	20:05	12	Могила	6:05	7:30	12:50	14:35	20:35
5:45	7:00	12:30	14:15	20:15	18	Радобор	5:55	7:20	12:40	14:25	20:25
5:50	7:10	12:35	14:20	20:20	21	Д.Чарлија	5:50	7:10	12:35	14:20	20:20

Возниот ред под реден број 1.2 и 2.2 се изведува за превоз на ученици од основно образование на територијата на Општина Могила.

Останатите возни редови се изведуваат за превоз на ученици од средно образование и останати патници.

Режим на одржување на линијата

Од понеделник до петок

Вредност на возен билет во еден правец со вклучен ДДВ

	Могила	Радобор	Д.Чарлија
Битола	70	90	100
Могила	/	20	30
Радобор	20	/	20

Линија бр. 4 Битола- Скочивир

Време на поаѓање				км	Станица	Време на враќање			
1	2	3	4			1	2	3	4
5:00	11:00	14:00	20:00	0	Битола	6:40	12:40	16:40	21:40
5:25	11:25	14:25	20:25	25	Гермијан	6:15	12:15	16:15	21:15
5:35	11:35	14:35	20:35	29	Бач	6:05	12:05	16:05	21:05
5:50	11:50	14:50	20:50	37	Живојно	5:50	11:50	15:50	20:50

Режим на одржување на линијата

Од понеделник до петок

Вредност на возен билет во еден правец со вклучен ДДВ

	Гермијан	Бач	Живојно	Брод	Добровени	Скочивир
Битола	150	180	230	300	320	350
Гермијан	/	30	80	150	170	200
Бач	30	/	50	120	150	180
Живојно	80	50	/	70	100	130
Брод	150	120	70	/	30	80
Добровени	170	150	100	30	/	50

Линија бр.7А : **Јавор- Поешево - Јавор**

Стојалиште	1	2	3	4
Јавор	06:20	12:00	13:30	19:30
Поешево	06:40	12:20	13:50	19:50
Атпазар	06:50	12:30	14:00	20:00
Ракометно	06:55	12:35	-	-
Болница	07:00	12:40	-	-
Јавор	07:05	12:45	-	-

Режим на одржување

Од понеделник до петок во период од 01.09 до 31.12 и од 20.01 до 10.06

Вторник и петок во период од 01.01 до 19.01 и од 11.06 до 31.08

Во сабота и недела и джавни празници линијата не се одржува

Цена на возен билет во еден правец Битола-Поешево.: **60 денари со ДДВ**

Линија бр. 8А: **Шехерезада –Лавци – Шехерезада**

Стојалиште	1	2	3	4
Јавор	06:30	12:10	13:30	19:30
Ат пазар	06:35	12:15	13:35	19:35
Ракометно	06:40	12:20	13:40	19:40
Лавци	06:50	12:30	13:50	19:50
Болница	07:00	12:40	14:00	-
Јавор	07:05	12:45	14:05	-

Режим на одржување:

Од понеделник до петок во период од 01.09 до 31.12 и од 20.01 до 10.06

Вторник и петок во период од 01.01 до 19.01 и од 11.06 до 31.08

Во сабота и недела и джавни празници линијата не се одржува

Цена на возен билет во еден правец Битола-Лавци.: 50 денари со ДДВ

Цена на возен билет во еден правец Битола-Лавчански пат.: 30 денари со ДДВ

2. Вредност на чинење на превоз по километар за ангажирање на возило за слободен превоз на патници

- Услуга од превоз на патници со минибус до 19 патници: 65 денари со ДДВ

- Услуга од превоз на патници со автобус над 19 патници: 89 денари со ДДВ

- Услуга од превоз на патници со минибус со пристапна рампа: 65 денари со ДДВ

В.Д Директор



З. Денковски